



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

Службен гласник на општина Конче Бр.5/2020 e-mail:opstina.konce@t.mk	<b>КОНЧЕ 27.05.2020</b> <b>ГОДИНА</b> с/ка 735014073863019	<b>Излегуба по потреба</b> Д.Б. 4023005118934
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени на 44-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 27.05.2020 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 44-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 27.05.2020 година**

1. Одлука за прифаќање изработка и спроведување на проект „Промоција на алтернативен туризам со цел подобрување на здравјето и благосостојбата на населението од прекуграничниот регион, промоција на квалитетни земјоделски и прехранбени производи и создавање можности за вработување” (АКРОНИМ: „NETOURAL“),
2. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2020 година;
3. Заклучок за усвојување Квартален извештај за

извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година;

4. Одлука за одобрување финансиски средства за дополнителни работи за набавка и инсталирање на лед светилки за улично осветлување во општина Конче

Број 09-682/7  
Дата 27.05 .2020  
Конче

Општина Конче  
Градоначалник,  
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на член 36 ст.1 т.15 од Законот за локалната самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.05.2020 год. донесе

**Одлука  
за прифаќање изработка и спроведување на проект „Промоција на алтернативен туризам со цел подобрување на здравјето и благосостојбата на населението од прекуграничниот регион, промоција на квалитетни земјоделски и прехранбени производи и создавање можности за вработување” (АКРОНИМ: „NETOURAL“)**

#### **Член 1**

Се прифаќа изработка и спроведување на проект „Промоција на алтернативен туризам со цел подобрување на здравјето и благосостојбата на населението од прекуграничниот регион, промоција на квалитетни земјоделски и прехранбени производи и создавање можности за вработување” (АКРОНИМ: „NETOURAL“), со кој општина Конче ќе аплицира за добивање средства во рамките на вториот Повик за доставување на проектни предлози од Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Северна Македонија и Република Грција 2014-2020 (број на повик: 3971 - F2).

#### **Член 2**

Носител на проектот е Агенцијата за развој на Кукуш, Република Грција, а партнери во спроведувањето на проектот се: Грчка федерација на хотелиери, Република Грција, општина Конче, Република Северна Македонија и Здружение

Туристички Сојуз Струмица - Струмица, Република Северна Македонија.

#### **Член 3**

Со овој Проект ќе се аплицира во Приоритетна оска 1 - Развој и поддршка на локалната економија, Специфична цел 1.3 - Подобрување на атрактивноста и промоција на туризмот во прекуграничниот регион со цел зголемување на вработеноста во областа на туризмот.

#### **Член 4**

Целиот имот на кој ќе се извршат инвестиции и сите средства кои ќе се набават во рамките на гореспоменатиот проект ќе се користат за остварување на целите на проектот, во период од 5 години после неговото завршување.

#### **Член 5**

Оваа Одлука стапува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број08-682/3 Совет на општина Конче  
Дата27.05.2020 Претседател  
Конче Исмаил Куртов с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na opština Konče,

Sovetot na opština Konče na sednicata odr`ana na den 27.05.2020 g. donese:

**Z A K L U ^ O**

К

За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година

1. Se **USVOJUVA** Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година број 09-687/1 од 20.05.2020 година.

2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na opština Konče.

Број 08-682/5 Совет на општина Конче  
Дата 27.05.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр 5/2002) и член 11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 27.05.2020 година донесе:

**О Д Л У К А**

За одобрување финансиски средства за дополнителни работи за набавка и инсталирање на лед светилки за улично осветлување во општина Конче

**Член 1**

Со оваа Одлука се одобруваат финансиски средства од Буџетот на општина Конче до 60.000,00 (шеесет илјади) денари плус ДДВ за дополнителни работи за набавка и инсталирање на лед светилки за улично осветлување во општина Конче .

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Конче”.

Број 08-682/6 Совет на општина Конче  
Дата 27.05.2020 Претседател,  
Конче Исмаил Куртов,с.р.

*СОДРЖИНА*

1. Одлука за прифаќање изработка и спроведување на проект „Промоција на алтернативен туризам со цел подобрување на здравјето и благосостојбата на населението од прекуграничниот регион, промоција на квалитетни земјоделски и прехранбени производи и создавање можности за вработување” (АКРОНИМ: „NETOURAL“),
2. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Конче за 2020 година;
3. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.03.2020 година;
4. Одлука за одобрување финансиски средства за дополнителни работи за набавка и инсталирање на лед светилки за улично осветлување во општина Конче